

**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА****ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Град Скопје**

I.1.2) Адреса: **Бул. Илинден 82**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: <http://www.skopje.gov.mk>

I.1.5) Лице за контакт: **Ирена Стоименова** Адреса на е-пошта: [javninabavki@skopje.gov.mk](mailto:javninabavki@skopje.gov.mk) Телефон/Факс: **3297-222/3297-292**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги**

**ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Дополнителни работи за изградба на Градска плажа 2 на локација на мајор корито на река Вардар од Камен мост до мост Гоце Делчев (лев брег).**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

**Градска плажа 2**

- II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):
- II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**
- II.5) Групна набавка: **Не**
- II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
- II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):
- II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**
- II.9) Рамковна спогодба: **Не**
- II.10) Времетраење на договорот:  
Период во месеци: **1**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или економски одделени од основниот договор без поголеми проблеми за договорниот орган**

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:

**Во текот на изработката на градежните работи воочен е проблем поврзан со задоволување на еколошкиот минимум а се однесуваат на двата јавни тоалети што ја опслужуваат плажата како и времените тоалети од околните објекти чии отпадни води се испуштаат во самата средина на плажата. Затоа, неодложно беше отпочнување со санација и испуштање на отпадните води во реката Вардар**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Не**

### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **19.04.2012**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **1**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за градежништво, трговија и услуги АЛКОНПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **Ул. Воин Драшковиќ 2/3**

Град или населено место: **1000 Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **1632560 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **1926421 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **23.04.2012**